

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за работа на комисијата за родова рамноправност
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 263/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ( „Службен весник на Р.М. “бр 5/02), како и член 21 од Статутот на Општина Македонска Каменица (Службен гласник на општина Македонска Каменица бр.4/2005) , Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе:

### **П Р О Г Р А М А**

#### **за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2011 година**

Комисијата за родова рамноправност е посебно тело на Општина Македонска Каменица формирана како постојана Комисија.

Цел на Комисијата за родова рамноправност е да го промовира принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите во полтиката, социјалната, образовната, економската, како и во други области од општествениот живот.

Задача на Комисијата е, да го вклучи родовиот концепт да биде во превентивата на процесот на проценување на импликациите од несоодветната вклученост на жените и мажите во секоја планирана акција како во политиките така и во програмите во секоја област на сите нивоа.

Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и претставува отстранување на пречките за воспоставување и остварување на еднаквост меѓу жените и мажите, преку превенција и отстранување на нееднаквиот третман на

жените и мажите и воспоставување услови за воведување на еднакво учество на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење.

#### **ОБЛАСТИ:**

1. Управување со човечки ресурси
2. Социјална заштита
3. Економски развој
4. Човекови права
5. Здравство

#### **ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ**

- Организирање на јавни расправи по определени прашања;
- Организирање дебати за определени прашања;
- Јавни дискусии, тркалезни маси и апели;
- Работилници, , кампањи;
- Формирање на работни тела од НВО за организирано дејствување;
- Воспоставување партнерство со бизнис заедници;
- Влијание врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности меѓу половите и

#### **УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ**

- Јакнење на свеста на жените и мажите за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот и во процесите на одлучување
- Изработка на база на податоци со родов концепт од институции и правни субјекти
- Изработка на Акционен план за родова рамноправност

#### **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

- Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни статистички показатели за корисниците на системот на социјална заштита од родов аспект и бројот на ( жени самохрани мајки)

#### **ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

- Промовирање на локални акции за вработување на жените
- Едукација за отпочнување на сопствен бизнис самовработување - бизнис план
- Дообразување и стручно оспособување ,преквалификација на жени од руралните средини
- Поттикнување за регистрирање на жената земјоделец

#### **ЧОВЕКОВИ ПРАВА**

- Едукација на жените за човековите права
- Јакнење на свеста на локално ниво - почитувај ја жената
- Едукација на жените од руралните подрачја за своите права

#### **ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА НА ЖЕНИТЕ ПРИ СИТЕ ВИДОВИ НА НАСИЛСТВО**

- Отварање на центар за згрижување на жените- жртви на семејно насилство
- Спроведување на анкета за семејно насилство со општата популација
- Превенција и заштита на жртвите на трговијата со жени и деца

**ЗДРАВСТВО**

- Едукација за превентивна и навремена здравствена заштита на жените
- Едукација на населението за остеопороза

**БУЏЕТ**

ОПИС	ВКУПНО:	Извори на финансирање од Општина (во денари)	Други извори на финансирање (донатори)
Изработка на база на податоци со родов концепт од институции и правни субјекти		50.000,00	
Изработка на Акционен план за родова рамноправност		50.000,00	
Промовирање на локални акции за вработување на жените од Општина Македонска Каменица во соработка со Центарот за вработување (организирање на јавна трибина и тв. емисија)		100.000,00	
Едукација на жените за човековите права (организирање на две трибини)		50.000,00	
Едукација за превентивна и навремена здравствена заштита на жените (организирање на две трибини)		50.000,00	
<b>ВКУПНО:</b>		<b>300.000,00</b>	

За реализација на претходно наведените активности средствата во износ од 300.000,00 денари ќе се обезбедат од општината, додека за дополнително финансирање на активностите ќе бидат побарани средства од донатори.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Македонска Каменица”

**Бр.07-264/1**  
**04.02.2011**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател,**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за активностите на Општина М.Каменица за поддршка на НВО секторот во 2011 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 269/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 22, а согласно член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02), Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе :

### **ПРОГРАМА**

#### **за активностите на Општина Македонска Каменица**

#### **за поддршка на НВО секторот во 2011 година**

## **I. ЦЕЛИ**

Основни цели на Програмата за активностите на општина Македонска Каменица за поддршка на НВО секторот во 2011 година се:

1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите.
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Македонска Каменица како општина со развиена мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО.

## II. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Македонска Каменица ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување,
- афирмација на Општина Македонска Каменица во државата и надвор од неа

Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина Македонска Каменица ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

## III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Македонска Каменица од спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2010 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

	Буџет од општина М.Каменица (во денари)
ЗГ од областа на културата и традицијата	50.000,00
ЗГ од областа на социјалните прашање и толеранцијата	50.000,00
ЗГ од областа на спорт и рекреација	50.000,00
ЗГ за хендикепирани лица	50.000,00
ЗГ од областа на екологијата	50.000,00
Вкупно:	250.000,00

## IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Македонска Каменица активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:

- покровителство;
- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби.
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
- организирање кампањи
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

## **V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се одвива преку општинската администрација на ЕЛС Македонска Каменица

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Македонска Каменица“.

**Бр.07- 270/1**  
**04.02.2011**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Програма**

1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на промоцијата и комуникација со јавноста во 2011 година

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 267/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (" Сл. Весник на РМ "бр. 5/02) ,Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе:

## **ПРОГРАМА**

### **за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на промоција и комуникација со јавноста во 2011 година**

#### **1. РАМКА НА ПРОГРАМАТА ОСНОВА**

Концептот на Односите со јавност како една од суштинските компоненти на современиот менаџмент, во Република Македонија е релативно нов и непознат.

Како континуиран процес што овозможува двонасочен проток на информации помеѓу општината и целните групи на граѓани, комуникациите со јавноста се еден од најзначајните сегменти од функционирањето на една локална самоуправа согласно највисоките европски и светски стандарди.

Наспроти фактот што стартуваше и втората фаза на децентрализацијата, само мал број општини во Македонија имаат лица за комуникација со јавноста и практикуват форми на зајакнување на комуникацијата со корисниците на услугите.

Поради овие состојби ЗЕЛС иницираше креирање на мрежа на лица за односи со јавност во која активно е вклучена и Општина Македонска Каменица

Покрај програмската определба, општината работи и на обезбедување и усовршување на просторните и техничките услови за комуникација што беше повод за креирањето на едношалтерскиот систем

Комуникацијата со јавноста е динамична, неретко флексибилна компонента на менаџментот во јавната администрација која има потреба од постојано менување и доусовршување

Реализацијата на програмските определби на годишно ниво зависи од голем број внатрешни и надворешни фактори.

Програмскиот пристап кон односите со јавноста се базира на меѓусебното разбирање и треба да претставува мост помеѓу внатрешната перспектива и надворешното позиционирање на општината.

Бидејќи комуникацијата со јавноста опфаќа голем број на различни целни групи, мошне е важно наспроти флексибилноста точно да се утврдат програмските приоритети на годишно ниво.

Од друга страна треба да се има во предвид дека во услови кога промотивните активности имаат висока цена на пазарот, неопходно е да се изнајдат форми на комуникација со која општината би допрела до целната група со вложување на помалку средства.

Во изминатиот период тоа се постигнуваше преку објавување на информации во вид на соопштенија во локалните електронски медиуми , на Огласната табла во општината, печатени флаери или пак директна комуникација со претставници на целните групи.

Во изминатава година Општина Македонска Каменица воспостави систем на комуникација со различни целни групи. Воглавно три носечки целни групи се во фокусот на ориентација на општината во надворешната комуникација:

- Граѓаните корисници на услуги
- Здруженијата на граѓани ( НВО секторот)
- Медиуми

Покрај овие три основни целни групи комуникацијата се остварува со голем број други целни групи со кои општината континуирано комуницира како што се:

- Бизнис сектор

- Месни и урбани заедници
- Домашни и меѓународни организации и фондации
- Национални и локални институции
- Фокус групи

Покрај програмските определби на годишно ниво, разновидноста и бројноста на целните групи налага секојдневна работа и усовршување на комуникацијата со секоја целна група поединечно.

## **1.2.ОПРАВДАНОСТ**

### **1.2.1. Приоритетни потреби:**

- **Продлабочување на Комуникацијата со јавноста**

Подготовката и имплементацијата на еден ваков програмски документ е од големо значење за континуираниот процес на информирање на граѓаните за сите активности на општината како и соработката со граѓаните во рамките на планирањето и реализацијата на сите идни активности од значење за развојот на локалната заедница.

Задоволството на граѓаните од услугите што им ги нуди општината зависи и од степенот на информираноста за видот на услугите и начинот на давањето на тие услуги.

Со цел да ги подобри условите за комуникација, воведен е едношалтерски систем преку кој граѓаните ќе можат на едно место да ги добиват услугите од урбанизам, даноци, општи правни работи, и се она што е во надлежност на локалната самоуправа согласно Законот за локална самоуправа

Општина Македонска Каменица во 2011 година, согласно Програмата ќе работи на следниве приоритетни потреби:

- Зајакнување на капацитетите за промоција и комуникација со јавноста;
- Зајакнување на креативните капацитети за подготовка и реализација на кампањи за промоција на општината;
- Интензивирање на комуникацијата со граѓаните;
- Реализација на презентации и емисии посветени на работата на Општината
- Редовна посета на месните заедници и информирање на населението

- **Промоција**

Вклучување на промоција во буџетското планирање, преку која ќе се овозможи достигнување на конкретни и мерливи резултати преку активности за подготовка и издавање на брошури, чија цел е презентација на резултатите и стратешките заложби за развој на локалната заедница.

Утврдувањето на постоечки капацитети за развој на промотивната активност, интерно во општинската администрација уште повеќе ја нагласи потребата од искористување на постојните капацитети во реализација на атрактивен промотивен материјал.

Промоцијата исто така овозможува интензивна соработка и размена на идеи со бизнис заедницата што е уште една придобивка за Општина Македонска Каменица

Целта на оваа Програма е да обезбеди стратешки пристап во организирањето и спроведувањето на кампањи за промоција на Општина Македонска Каменица во текот на 2011 година.

Секоја кампања поради природата на проблемот или темата што ја третира бара поинаков приод, но сите без исклучок бараат креативност со која ќе се поттикне интересот на граѓаните да дознаат нешто повеќе за општината и услугите со кои општината може да им помогне.



### 1.2.2. Предложен пристап

Тимот на Општина Македонска Каменица за управување со квалитет со кој раководи Градоначалникот, а во него работат раководните државни службеници од одделенијата, ќе ги разгледува предлозите за организирање на кампањи чија цел е промоција на општината во целост или промоција на одредена активност или услуга.

Тимот ќе утврди пристап за промоција на општината за секоја кампања поединечно.

Пристапот ќе се утврдува преку анализа на приоритетите, можностите, целните групи и ефектите што треба да се постигнат со кампањата.

## 2.ОПИС НА ПРОГРАМАТА

### Генерална цел:

Промоција на општината и воспоставување на добра комуникација со граѓаните во прилог на развојот на локална демократија и заедничко делување на планот на развој на локалната заедница во целина.

### Цели:

- Подготовка и реализација на кампањи за промоција и информирање на јавноста;
- Продлабочување на комуникацијата со сите целни групи на граѓани - корисници на услуги;

### Целни групи

- Сите граѓани корисници на услуги
- Здруженија на граѓани
- Бизнес сектор
- Медиуми
- Потенцијални инвеститори
- Туристи и посетители
- Донатори
- Меѓународни организации
- Урбани и месни заедници
- Претставници на збратимени општини и општини пријатели на Македонска Каменица

### Активности

Промоцијата и комуникацијата со јавноста ќе ги опфатат следните активности:

- Подготовка и реализација на кампања за услугите што можат да ги добијат во едношалтерската канцеларија ( печатење на флаер, изработка и емитување на тв.и радио спот, плакат)
- Подготовка и реализација на кампања за јавна чистота и управување со цврст комунален отпад ( реализација и емитување на тв и радио спот, флаер, плакат)
- Подготовка и реализација на кампања за наплата на даноци ( реализација и емитување на тв и радио спот, флаер, плакат);
- Презентации посветени на работата на општината;
- Постапување на инфо киоск во градското подрачје

Треба да се има во предвид дека списокот на активности сублимирани во поимот “промоција” зависи од многу фактори како на пример од видот на активност што се

промовира или целта што сакаме да ја постигнеме што оди во прилог на флексибилноста на програмата.

#### Очекувани резултати

- Интензивирана промоција на општината
- Зголемена информираност на граѓаните
- Зголемено учество на граѓаните
- Зголемен број на проекти со учество на НВО , бизнис секторот и медиумите
- Зголемен број на инвеститори
- Зголемен број на туристи и посетители

#### Очекувани продукти

- Расположиви брошури и флаери за услугите што граѓаните можат да ги добијат во Инфо центарот и едношалтерскиот сервисен центар;
- Расположиви брошури за кампањи од јавен интерес
- Расположиви брошури за манифестации од меѓународно значење;
- Подготвени и емитувани аудио и тв спотови

### 3.ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Покрај општинскиот тим во организацијата на програмата ќе се вклучат Градоначалникот и Советот на Општина Македонска Каменица кои со свои идеи и решенија можат да придонесат за успешна реализација на програмата.

Сите предложени решенија ќе ги разгледуваат сите учесници за секоја кампања поединечно.

Во кампањите во зависност од околностите ќе бидат вклучени претставници на НВО секторот, бизнис секторот и медиумите.

Развојниот тим ќе ги рагледува ефектите од секоја кампања.

### 4.ОДРЖЛИВОСТ

Креативниот пристап, расположивите човечки и технички ресурси и флексибилноста на Програмата оди во прилог на одржливоста и усовршувањето.

### БУЏЕТ

ОПИС	Вкупно	Општина Македонска Каменица (во денари)	Други извори донации
Подготовка и реализација на кампања за услугите што граѓаните можат да ги добијат во едношалтерската канцеларија ( печатење на флаер, изработка на плакат, изработка и емитирање на ТВ и радио спот)		50.000,00	
Подготовка и реализација на кампања за јавна чистота и управување со цврст комунален отпад ( реализација и емитирање на тв и радио спот, флаер,		50.000,00	

плакат)			
Подготовка и реализација на кампања за наплата на даноци (изработка на флаер, ТВ и радио спот, плакат)		50.000,00	
Презентации посветени на работата на општината		30.000,00	
Поставување на инфо киоск во централното градско подрачје		30.000,00	
Непредвидени трошоци		20.000,00	
<b>ВКУПНО</b>		<b>230.000,00</b>	

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник” на Општина Македонска Каменица.

**Бр. 07-268/1**  
**04.02.2011 година**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС Македонска Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на локален економски развој за 2011

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 259/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02), и член 21 од Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица “ бр. 4/2005), Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на**  
**локален економски развој во 2011 година**

**Рамка на програмата**

Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува:

„Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство”.

Оваа област е предмет на уредување со следните закони:

- Закон за трговија („Сл. весник на РМ” бр. 16/04)
- Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04)
- Закон за вршење на занаетчиска дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04)
- Закон за туристичка дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04)
- Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ” бр. 38/04)
- Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ” бр. 28/04).

Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени надлежности на Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, кои што треба да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Македонска Каменица во 2010 година ќе бидат насочени кон ревидирање на дел од постоечките акти, како и донесување на нови, со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа област.

**Развојни приоритети**

Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на локалниот економски развој во текот на 2011 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален економски развој. Во 2011 година Општината ќе ги насочи своите активности кон поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, поддршка на рурален развој и промоција на алтернативни форми на туризам – како можност за создавање на дополнителни приходи во општината и нови вработувања.

**Цел**

Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби на Општина Македонска Каменица.

**Програмски активности**

Проектите на Општина Македонска Каменица во областа на локалниот економски развој ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. За реализација на

активностите во 2011 година, тековните задачи ќе се однесуваат на воспоставување и ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот во општината, давање на консултантски услуги на МСП секторот, организирање на обуки, семинари и работилници за МСП, состаноци со МСП по дејности, посредување при вработување во МСП, како и остварување на контакти и соработка со релевантни домашни и меѓународни организации и институции.

Општина Македонска Каменица ќе се вклучи во организирање на кампањи и саемски промоции за поддршка на активностите за локален и регионален економски развој, поддршка на бизнис секторот и промоција на инвестиции.

Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на инвестициските проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали, капацитети како и одредени олеснувања кои ги нуди општината за започнување на нови бизниси и привлекување на инвестиции.

Предвидените активности, генерално можат да се групираат во:

#### Поддршка на локалниот економски развој

Ред. бр.	Активности	Предвидени средства (ден.)
1.	Обука на бизнис секторот за пристап до донаторски средства и изработка на апликации во рамки на ИПА – Инструментот за предпристапна помош	100.000,00
2.	Превод и печатење на Профил и Стратегија за локален економски развој на ЕЛС Македонска Каменица	100.000,00
3.	Учество на општината во формирање на центар за едукација и информирање	100.000,00
4.	Изработка на физибилити студија за искористување на алтернативни извори на енергија	100.000,00
5.	Изработка и печатење на туристички водич за Македонска Каменица	150.000,00
6.	Подготовка и печатење на промотивни материјали	50.000,00
7.	Настап на саемски манифестации	50.000,00
<b>ВКУПНО:</b>		<b>650.000,00</b>

#### Поддршка на регионалниот економски развој

Ред. бр.	Активност	Предвидени средства (ден.)
1.	Учество во финансирање на Центарот за развој на Источно планскиот регион	1.000.000,00

2.	Учество во регионални проекти	1.000.000,00
<b>ВКУПНО:</b>		<b>2.000.000,00</b>

### Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 2.650.000,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2011 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.

### Распоредување на буџетските средства

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

### Завршни одредби

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Македонска Каменица“.

**Бр. 07-260/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### З А К Л У Ч О К

#### За прогласување на Програма

1. Се прогласува Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на меѓународната соработка за 2011 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 261/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа начлен 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), и член 21 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005) Советот на Општина М.Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе:

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на**  
**меѓународната соработка во 2011 година**

**Рамка на програмата**

Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните прашања во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Македонска Каменица. И покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на вниманието по официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента од Инструментот за предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на оваа Програма оди во прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на планот на меѓународната соработка.

Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку организацијата на културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа конкретни активности за продлабочување на соработката во сите области од работата на локалната самоуправа, а особено на планот на креирање и имплементација на заеднички проектни активности.

Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што следи ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на планот на инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на регионалниот развој.

Општина Македонска Каменица веќе има воспоставено добра меѓународна соработка со општина Симитлии и Белица, Република Бугарија на планот на размена на информации и искуства, како и иницирање на заеднички проекти. Наши уметници и престојуваа на значајни културни манифестации во Република Бугарија, а меѓународната соработка во голема мера ја продлабочија и традиционалните културни манифестации на Општината од меѓународен карактер.

Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и поврзување на регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за општините и соработка на ниво на локална самоуправа.

Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од странство, потенцијални партнери за реализација на комплементарни и комплексни проекти во рамките на ИПА.

Во текот на 2011 година Општина Македонска Каменица ќе работи на продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и контакти со други општини и во останати области, од интерес за економски развој на Општината и нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата за проширување и продлабочување на соработката на Општината со дипломатските претставништва во земјава.

Во 2011 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација на конкретни проекти .

Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:

- локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно остварување на бизнис соработки;
- зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на граѓаните преку размена на позитивни искуства;
- заштитата на животната средина и природата;
- алтернативни форми на туризам;
- обновливи извори на енергија;
- урбанистичко планирање;
- образование;
- спорт и култура.

### **Генерална цел**

Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната соработка преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси.

### **Конкретни цели**

- Продлабочување на меѓународна соработката ;
- Реализација на заеднички активности и проекти;
- Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;
- Можности за туристичка и економска промоција на Македонска Каменица.

### **Активности**

Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните активности:

- Интензивирање на комуникацијата со градови од соседните држави и пошироко на Македонска Каменица со користење на можностите на глобалната Интернет мрежа;
- Организиран престој на делегации во Македонска Каменица;
- Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација во збратимени градови на Македонска Каменица;
- Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;
- Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните процеси;
- Размена на искуства;
- Примена на стекнатите позитивни искуства;
- Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, групи и индивидуални уметници на значајни културни и спортски манифестации.

На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови ќе бидат вклучени во процесите на заемни посети и размена на искуства со збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината активно да учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка, посебно покренати од страна на Комисијата за евроинтеграции при Советот на Општина Македонска Каменица

Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите за интензивирање на развојот на локалната заедница, што како повратен ефект ќе обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и нејзината одржливост.



Ред. бр.	Активност	Предвидени средства (ден.)
1.	Организиран престој на делегации во Македонска Каменица	200.000,00
2.	Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација	150.000,00
3.	Кофинансирање на заеднички проекти во рамките на програма за прекугранична соработка	500.000,00
4.	Сопствено учество на општината во проект за реконструкција и реновирање на културни и религиозни центри и кофинансирање на ИПА проекти	1.000.000,00
5.	Организирано учество на групи и поединци од општината на значајни манифестации, саеми и работилници во странство	150.000,00
<b>ВКУПНО:</b>		<b>2.000.000,00</b>

### Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 2.000.000,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2011 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.

### Распоредување на буџетските средства

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

### Завршни одредби

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и Комисијата за евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Македонска Каменица“.

Бр. 07-262/1  
04.02.2011 год.  
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски дипл.руд.инг.с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмт за активностите на Општина македонска Каменица во областа на спорт и млади во 2011 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 271/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02), член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица („Сл.гласник на општина Македонска Каменица“ бр.4/2005) Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе :

### **ПРОГРАМА** **за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на спорт и млади во 2011 година**

#### **I. ЦЕЛИ**

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на спорт, млади во 2011 година се:

1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Македонска Каменица во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

#### **II. АКТИВНОСТИ**

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Македонска Каменица ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот

спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и ја афирмираат Македонска Каменица во државата и надвор од неа.

Р. бр.	Активност	Носител	Предвидени средства од Општина Македонска Каменица
1.	Турнир во мал фудбал	Општина Македонска Каменица	150.000,00
2.	Отворена забавна фудбалска школа	Општина Македонска Каменица	100.000,00
3.	Поддршка на кошаркарски клубови од М.Каменица	Општина Македонска Каменица	50.000,00
4	Поддршка на ФК „Каменица Саса“ М.Каменица	Општина Македонска Каменица	360.000,00
5.	Поддршка на ракометни клубови Од М.Каменица	Општина Македонска Каменица	50.000,00
6.	Други непредвидени трошоци за поддршка на спорт и млади во државата	Општина М.каменица	50.000,00
Вкупно:			760.000,00

### III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Македонска Каменица, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт и млади, спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2011 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

### IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства спортските манифестации и надежните талентирани млади спортисти Општината ќе ги помага и со:

- почесно покровителство;

- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби.

Општината на младите ќе им помага преку:

- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес

## **V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Македонска Каменица“.

**Бр. 07-272/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М. Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг.с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1.Се прогласува Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на социјалната заштита во 2011 година

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08-265/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година, донесе:

### **П Р О Г Р А М А**

#### **за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на социјалната заштита во 2011 година**

#### **I.ЦЕЛИ**

Основни цели на оваа Програма се :

- Обезбедување активен однос на Советот на Општина Македонска Каменица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- Знаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;

- Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализираните групи;
- Подобрување на стандардот на граѓаните;
- Создавање услови за покривачки услуги на децата од предучилишна возраст;
- Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

## II. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Македонска Каменица во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Создавање услови за формирање сервис за дотур на храна и лекови и грижа на стари и изнемоштени лица;
- Продолжување со проектот Народна кујна со проширување на опфатот на корисници од руралните средини;
- Помош за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди;
- Помош на социјално загрозувани семејства;
- Помош на лица – жртви на семејно насилство;
- Промовирање на родовата рамноправност;

	Активности	Дотација 2010	Буџет	Донација	Сопствени приходи
1	Сервис служба за дотур на храна и лекови на стари и изнемоштени лица		100.000,00		
2	Организирање на едукации за превентива и надминување на социјалните проблеми поврзани со малолетничкото девијантно однесување		100.000,00		
3	Промовирање на родовата рамноправност		50.000,00		
4	Набавка на социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди		100.000,00		
5	Печатење на промотивен материјал		50.000,00		
6	Помош на социјално загрозувани лица и новороденчиња		800.000,00		
	<b>Вкупно</b>		1.200.000,00		

## III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот на Општина Македонска Каменица предвидени за 2011 година.

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;

#### **IV. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА**

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на општината.

Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени дејности и Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Советот на Општина Македонска Каменица.

#### **V. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ**

Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага општината,
- Организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

#### **VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Сл.гласник на Општина Македонска Каменица.

**Бр.07-266/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг.с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на културата за 2011 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 279/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02),и член 21 од Статутот на општина Македонска Каменица („ Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005) Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на**  
**културата во 2011 година**

**I. ЦЕЛИ**

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Македонска Каменица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Македонска Каменица
- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.

**II. АКТИВНОСТИ**

Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон Поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и тоа:

- Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно уметнички манифестации;
- Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно обележје на Општина Македонска Каменица;
- Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република Македонија и странство во Општина Македонска Каменица;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна основа со збратимените градови на Општина Македонска Каменица
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедниц

	Мин. за култура	Буџет Општина Македонска Каменица	Сопствени Приходи	Донација
Новогодишна програма		200.000,00		
Ден на Општина 28 Август		350.000,00		
Каменичко културно лето		300.000,00		
КИЦ„Романса,,		300.000,00		

Меѓународна културна соработка		20.000,00		
КУД Вера Јоциќ		60.000,00		
Промоции на книги		20.000,00		
Други непредвидени културни настани (организирање на собори во Месните самоуправи)		50.000,00		
<b>Вкупно:</b>		<b>1.300.000</b>		

### III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средства на Министерството за култура, од Буџетот на Република Македонија, од донации и од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2011 година. При реализирање на Програмата, Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти поврзани културата.

### IV. Манифестации поддржувани со други форми на активности

#### Ден на Општината

За 28 Август, Денот на Општина Македонска Каменица се подготвува посебна програма проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на Општина Македонска Каменица и оддавање почит на значајни личности.

### V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Македонска Каменица“.

Бр.07-280/1  
04.02.2011 г.  
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## З А К Л У Ч О К

### За прогласување на Програма

1. Се прогласува Програмата за активностите на ЕЛС М.Каменица во областа на образованието за 2011 година



2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 257/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на општина Македонска Каменица “ бр4/2005) Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

### **П Р О Г Р А М А**

#### **За активностите на ЕЛС Македонска Каменица во областа на образованието во 2011 година**

#### **I.ЦЕЛИ**

Активен однос на Советот на Општина Македонска Каменица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;  
 - Планирање на развојот на образованието  
 - Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;

#### **II. АКТИВНОСТИ**

Активностите на Општина Македонска Каменица во областа на образованието во 2010 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма

<b>Р.б</b>	<b>Наменска дотација по соодветна програма</b>	<b>износ</b>
1.	Основно образование- блок дотација	40.708.000,00
2.	Средства од Буџетот на општината-основно образование	
3.	Самофинансирачки- основно образование	3.000.000,00
4.	Донации основно образование	
5.	Средства од Буџетот на општината-средно образование	1.100.000,00
6.	Самофинансирачки- средно образование	
7.	Средно образование-блок дотација	15.552.000,00
8.	Донации од МОН	
	<b>Вкупно:</b>	<b>60.360.000,00</b>

<b>Р.бр.</b>	<b>Активност</b>	<b>Носител</b>	<b>Предвидени средства</b>				<b>Вкупно</b>
			<b>МОН</b>	<b>Општина</b>	<b>Донација</b>	<b>Соп. приходи</b>	
<b>1.</b>	Манифестација по повод започнувањето и завршувањето на на школската год	Општина Македонска Каменица		<b>80.000,00</b>			

2.	Поддршка на наставниот кадар за обука и професионалното усовршување	Општина Македонска Каменица		30.000,00			
3.	Прогласување на најдобар наставник во основното образование	Општина Македонска Каменица		10.000,00			
4.	Прогласување на најдобар наставник во средното образование	Општина Македонска Каменица		10.000,00			
5.	Прогласување на најдобар ученик во основното образование	Општина Македонска Каменица		10.000,00			
6.	Прогласување на најдобар ученик во средното образование	Општина Македонска Каменица		10.000,00			
	Вкупно:			150.000,00			

### III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средства на Министерството за образование и наука, од сопствени приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2011 година.

При реализирање на Програмата, Советот на Општина Македонска Каменица ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа на образованието финансирани од други инвеститори – заинтересирани партнери, фондации, бизнис секторот и сл.

### IV. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:  
- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага општината;

### V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Македонска Каменица“.

Бр. 07-258/1  
04.02.2011 г.  
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Изјава**

1. Се прогласува Изјавата за исполнување на услови
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 283/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/10), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година ја дава следната :

### **И З Ј А В А** **Дека ЕЛС М.Каменица ги исполнува следните услови**

Општина Македонска Каменица има формирано јавно претпријатие „Камена Река“. Јавното претпријатие „ Камена Река“ ги покрива услугите кои се однесуваат на водоснабдување и одведување на отпадни води и не е оптоварено со долгови кои би го довеле во прашање неговото функционирање.

Јавното претпријатие „Камена Река“ со утврдената тарифа овозможува покривање на трошоците за тековното и идно функционирање и одржување на Проектот

Проектите со кои ќе аплицира општината ќе бидат одобрени со одлука од Советот на општината, за секој проект посебно.

Сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води во општина М.Каменица од донации од државата или меѓународни институции се реализирани и се во функција.

Доколку општината не ги исполни условите од дадената изјава се обврзува да ги врати средствата во целост.

**Бр. 07-284/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за надомест на трошоци
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 299/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр. 4/2005) Советот на ЕЛС М.каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За надомест на трошоци**

#### **Член 1**

Трошоците за приклучок на електрична енергија и вода (комунални услуги) за зградите на месните самоуправи, во кои се одржуваат собири на месното население од населените места на територијата на општина М.Каменица - с.Луковица, с.Тодоровци, с.Саца, с.Цера,с.Моштица, с.Дулица, с.Косевица и с.Костин Дол, ќе бидат надоместени од Општина Македонска Каменица.

#### **Член 2**

Средствата за надомест на приклучоците ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина М.Каменица.

### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр. 07-300/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг.с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина М.Каменица за 2011 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 253/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/07) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на општина М.Каменица (Сл.Гласник на општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на општина М.Каменица на седницата на ден **04.02.2011** година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина М.Каменица за 2011 година**

### Член 1

Во член 9 став 2 од Одлуката за извршување на Буџетот на општина М.Каменица бр. 07-1649/1 од 24.12.2010 година („Службен гласник на општина М.Каменица бр. 15/2010) бројот 75,30 се заменува со 73,85 денари.

## Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр. 07-254/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за работа на Советот на ЕЛС М.Каменица
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 255/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02), Советот на Општина М. Каменица на седницата одржана на 04.02.2011 година донесе:

### **ПРОГРАМА**

#### **за работа на Советот на општина Македонска Каменица за 2011 година**

#### **1. ОПШТ ДЕЛ**

Според надлежностите што се определени со Уставот на Р.Македонија, Законот за локалната самоуправа, Статутот и Деловникот за работа на Советот на општина Македонска Каменица, Советот донесува Програма за работа за 2010 година.

Во Програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на Советот во календарската 2010 година согласно надлежностите кои се во ингеренции на Советот на општина Македонска Каменица. Програмата овозможува транспарентност во

работата на Општината и е отворена за постојано проширување и дополнување согласно со укажувања на заинтересирани субјекти и поединци од Општината.

## 2. ПОСЕБЕН ДЕЛ

### 2.1.Прво тромесечие - период Јануари - Март 2011 година

1. Донесување на Програма за работа на Советот на Општина М.Каменица за 2011 година.

Изработува: Комисија за изготвување на Програмата за работа на Советот на Општина М.Каменица

Донесува: Совет на Општина М.Каменица.

2. Извештај за реализирање на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина М.Каменица за 2010 година.

Изработува: Општинска администрација

Донесува: Совет на Општина М.Каменица.

3. Извештај за реализирање на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина М.Каменица за 2010 година.

Изработува: Општинска администрација

Донесува: Совет на Општина М.Каменица.

4. Извештај за реализирање на Програмата за изработка, измени и дополнување на Урбанистички планови на територијата на Општина М.Каменица за 2010 година.

Изработува: Општинска Администрација

Донесува: Совет на Општина М.Каменица.

5. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина М.Каменица во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита за 2010 година.

Изработува: општинската администрација - ТППЕ

Донесува: Совет на Општина М.Каменица.

6. Извештај за работењето на ЈП Камена Река М.Каменица со годишна пресметка за периодот од 01.01. до 31.12. 2010 година.

Изработува: ЈП Камена Река М. Каменица.

Донесува: Управен одбор на ЈП Камена Река М. Каменица.

Дава согласност: Совет на Општина М. Каменица

7. Извештај за работењето на ЈП Доминг М. Каменица за 2010 година

Изработува: ЈП Доминг М.Каменица

Донесува: Управен одбор на ЈП Доминг М.Каменица

Дава согласност: Совет на Општина М. Каменица

8. Извештај за работата на:

- ОУ „Кирил и Методиј“, М.Каменица за 2010 година

- Детска градинка „Бамби“, М.Каменица

Изработува: Општинската јавна установа

Донесува: Училишниот одбор на установата.

9. Извештај за работата на:

- Детска градинка „Бамби“, М.Каменица за 2010 година

Изработува: Општинската јавна установа

Донесува: Училишниот одбор на установата.

10. Завршна сметка на:

- ОУ „Кирил и Методиј“, М. Каменица за 2010 година.

Изработува: Општинската јавна установа

Донесува: Училишниот одбор на установата.

11. Завршна сметка на:

- Детска градинка „Бамби“, М.Каменица за 2010 година

Изработува: Општинската јавна установа

Донесува: Училишниот одбор на установата

12. Завршна сметка на Буџетот на:

- Општина М.Каменица за 2010 година.

Донесува: Совет на Општина М.Каменица

Изработува: Општинска администрација

## **2.2. Второ тромесечие - период Април - Јуни 2011 година**

1. План за заштита и спасување од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи за подрачјето на Општина М.Каменица  
Изработува: општинската администрација во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување.

Донесува: Совет на Општина М.Каменица

2. Програма за одбележувања на значајни празници, настани и личности.

Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности.

Донесува: Совет на Општина М.Каменица

3. Информација за состојбата на спортските терени и објекти со предлог на мерки.

Изработува: Комисија за јавни дејности.

Усвојува: Совет на Општина М.Каменица

4. Информација за целокупниот имот на Општина М.Каменица.

Изработува: Општинска администрација

Усвојува: Совет на Општина М. Каменица

5. Извештај за извршување на Буџетот на Општина М. Каменица за прво тромесечие во 2011 година.

Изработува: Општинска администрација.

Усвојува : Совет на Општина М. Каменица.

6. Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во Општина М. Каменица во текот на 2011 година. Реализацијата ќе биде во текот на целата година согласно постапките за нивно донесување.

## **3.3. Трето тромесечие - период Јули - Септември 2011 година**



1. Програма за прославување на 28 Август  
Изработува: Одбор за одбележување на значајни празници, настани и личности, во соработка со КИЦ Романса  
Усвојува: Совет на Општина М.Каменица
2. Извештај за извршување на Буџетот на Општина М. Каменица за второ тромесечие во 2011 година.  
Изработува: Општинска администрација.  
Усвојува : Совет на Општина М. Каменица
3. Информација за наплата на комуналните такси во 2011 година.  
Изработува: Одделение за финансии, даноци и ЛЕР  
Усвојува: Совет на Општина М. Каменица
4. Извештај за извршување на буџетот на Општина М. Каменица за третото тромесечие во 2011 година.  
Изготвува: Општинска администрација  
Усвојува: Совет на Општина М.Каменица.
5. Годишен Извештај за јавна безбедност на подрачјето на општина Македонска Каменица  
Изготвува: П.С. Македонска Каменица  
Усвојува: Совет на Општина М.Каменица

#### **4.4. Четврто тромесечие - период Окотмври - Декември 2011 година**

1. Информација за почетокот на школската година, состојбите во претшколските установи, основните училишта и средното училиште  
Изработува: Комисија за јавни дејности.  
Усвојува: Совет на Општина М. Каменица
2. Годишна програма за работа на:  
- ОУ „Кирил и Методиј“, М.Каменица за 2011/2012 година.  
Изработува: Општинската јавна установа.  
Донесува: Училишниот одбор на установата.
3. Годишна програма за работа на:  
- Детска градинка „Бамби“, М. Каменица за 2011/2012 година  
Изработува: Општинската јавна установа.  
Донесува: Училишниот одбор на установата
4. Годишна програма за работа на:  
- Средно општинско училиште Миле Јаневски-Џингар за 2011/2012 година  
Изработува: Општинската јавна установа.  
Донесува: Училишниот одбор на установата
5. Програма за одржување на улиците во зимски услови во Општина М. Каменица за 2011/2012 година  
Изработува: Општинска администрација  
Донесува: Совет на Општина М. Каменица

6. Буџет на Општина М. Каменица за 2012 година  
Изработува: Општинска администрација  
Донесува: Совет на Општина М. Каменица

7. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина М.Каменица за 2012 година.  
Изработува: Општинска администрација  
Донесува: Совет на Општина М. Каменица

8. Програмата за комунални дејности на Општина М. Каменица за 2012 година.  
Изработува: Општинска администрација  
Донесува: Совет на Општина М. Каменица

9. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина М.Каменица за 2012 година.  
Изработува: Општинска администрација  
Донесува: Совет на Општина М. Каменица

10. Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина М.Каменица за 2012 година.  
Изработува: Општинска администрација  
Донесува: Совет на Општина М. Каменица

11. Програмата за активностите на Општина М. Каменица во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита за 2012 година.  
Изработува: Општинската администрација.  
Донесува: Совет на Општина М. Каменица

### **3.НОРМАТИВЕН ДЕЛ**

Со овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина М. Каменица се обработува нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во текот на 2011 година, која се однесува во донесување на нормативни акти за усогласување на постојните прописи во изминатиот период од страна на Советот врз основа на прописите што ќе бидат донесени во 2011 година.

### **4. ЗАВРШЕН ДЕЛ**

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници да се придржуваат на роковите утврдени со Програмата. Во текот на 2011 година, Советот на Општина М. Каменица ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања што ќе произлезат до тековното работење на ЕЛС М. Каменица. Извршувањето на програмата ќе зависи од законските и финансиските услови. Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина М. Каменица

Бр. 07-256/1  
04.02.2011 г.  
М.Каменица

Совет на ЕЛС Македонска Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски Дипл.руд.инж с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Извештај**

1. Се прогласува Извештатајот за реализација на Програмите за активностите на ЕЛС М.Каменица за 2010 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 307/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица ) Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

### **И З В Е Ш Т А Ј** **За реализација на Програмите за активностите на ЕЛС М.Каменица за 2010 година**

Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на 15.03.2010 година ги донесе следните Програми:

- Програма за активностите на општина М.Каменица во областа на културата во 2010 година
- Програма за активностите на ЕЛС М.Каменица за поддршка на НВО секторот во 2010 година
- Програма за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2010 година
- Програма за активностите на ЕЛС М.Каменица во областа на спорт и млади во 2010 година
- Програма за активностите на ЕЛС М.Каменица во областа на промоција и комуникација со јавноста во 2010 година
- Програма за активностите на ЕЛС М.Каменица во областа на меѓународната соработка во 2010 година
- Програма за активностите на ЕЛС М.Каменица во областа на локалниот економски развој во 2010 година
- Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на социјалната заштита во 2010 година

–Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на образованието за 2010 година

Во наведените Програми беа предвидени финансиски средства од Буџетот на општина М.Каменица за 2010 година

Општината врз основа на писмено поднесени барање со соодветна пропратна документација за секое барање поединечно во зависност од која област е барањето вршеше исплата на парични средства.

Така врз основа на поднесени барање исплатени се парични средства на Здруженија на граѓани на лица со пречки во развојот, на трудовите инвалиди, на еколошкото друштво, за поддршка на фудбалот за што со одлука на Советот клубот поднесува периодични сметки, исплатени се средства за отворената фудбалска школа каде членуваат голем број на деца од општината

За поддршка на културата исплатени се парични средства на КИЦРоманса, каде исто така со одлука на совет тие поднесуваат пединечен извештај за потрошените средства.

На месните заедници за одржување на соборите на кои присуствуваат голем број на граѓани, по поднесено барање од претседателите ма МС се исплаќани парични средства. Помош е дадена и за традиционалниот бадников оган.

На учениците во основното и средното образование по повод завршување на учебната година од страна на општината им се дава одредена помош околу оорганизирањето на нивните веселби за крајот на учебната година –матурски и полуматурски забави.

Законска обврска на општината е да учествува во финансирање на источно планскиот регион со плаќање на чланарина и кофинансирање на проекти.

За поддршка на социјално загрозените лица општината од својот биуџет исто така има издвоено парични средства, за што согласно Правилникот се доставуваат и квартални извештаи.

За сето ова се потрошени парични во износ од 1.500.000 денари, а со завршната сметка ќе добиете подетални информации.

**Бр. 07- 308/1**  
**04.02.2011 г**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

- 1.Се прогласува Одлуката за исплата на парични средства
- 2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 285/1**  
**04.02.2011 г.**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

## **М.Каменица**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

### **О Д Л У К А** **За исплата на парични средства**

#### **Член 1**

На ЗГ „ С.О.С. Бубамара “ од Македонска Каменица ќе му се исплатат парични средства од Буџетот на општина Македонска Каменица во висина од 12.000,00 (дванаесет илјади) денари за поддршка на проектот „Рециклирам+уметност“

Барањето за исплата на сумата од став 1 на овој член е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр. 07-286/1**  
**04.02.2011 година**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Финансов извештај
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 289/1  
04.02.2011 г.  
М.Каменица**

**Градоначалник  
М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

**О Д Л У К А  
За усвојување на Финансов извештај**

**Член 1**

Советот на ЕЛС Македонска Каменица го усвои финансовиот извештај на ЗГ ФК Каменица –Саса“ од Македонска Каменица за исплатените средства од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2010 година.

Финансовиот извештај е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр. 07-290/1  
04.02.2011 г.  
М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на финансов извештај
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 289/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

### **О Д Л У К А** **За усвојување на Финансов извештај**

#### **Член 1**

Советот на ЕЛС Македонска Каменица го усвои финансовиот извештај на КИЦ „Романса“ од Македонска Каменица за исплатените средства од Буџетот на ЕЛС М.Каменица.

Финансовиот извештај на КИЦ „Романса“ М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр. 07- 290/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг.с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на седница
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 291/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За усвојување на извештај**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за исплата на парични средства за еднократна парична помош за 2010 година од Буџетот на општина М.Каменица

Годишниот извештај е составен дел на оваа Одлука.



## Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр. 07-292/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг.с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на извештај
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 293/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на извештај**

## Член 1

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за исплата на парични средства за новороденчиња за 2010 година од Буџетот на општина М.Каменица

Годишниот извештај е составен дел на оваа Одлука.

## Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр. 07-294/1**  
**04.02.2011 г**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на извештј и програма за активностите на ТППЕ М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 281/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр. 4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на извештај и програма за активностите на ТППЕ М.Каменица**

## Член 1

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за активностите на ТППЕ М.Каменица за 2010 година и Програмата за работа на ТППЕ М.Каменица за 2011 година.

Годишниот извештај на ТППЕ М.Каменица за 2010 година и Програмата за работа на ТППЕ М.Каменица за 2011 е составен дел на Одлуката.

## Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр. 07-282/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р,**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за набавка на клима уред
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 295/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица („Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица“ бр.4/2005) Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За набавка на Клима уред**

### Член 1

За потребите на вработените во БЈБ-СГРМ-РЦ за ГР„Исток“,МПС во Македонска Каменица, Советот на ЕЛС М.Каменица ќе набави Клима уред .

Барњето од БЈБ-СГРМ-РЦ за ГР„Исток“,МПС М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

### Член 2

Паричните средства за набавка на клима уредот, ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина М.Каменица.

### Член 3

Клима уредот ќе биде отстапен на трајно користење без надомест на вработените во БЈБ-СГРМ-РЦ за ГР„Исток“,МПС во Македонска Каменица.

### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр. 07-296/1  
04.02.2011 г.  
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски дипл.руд.инг.с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Одлука**

- 1.Се прогласува Одлуката за исплата на парични средства
- 2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 297/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС Македонска Каменица („Сл.гласник на ЕЛС М.Каменица“ бр.4/2005) Советот на ЕЛС Македонска Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За исплата на парични средства**

#### **Член 1**

За промовирање на фудбалот во општина Македонска Каменица за сите, на ССРА – Отворени Забавни Фудбалски Школи 2011 ќе им се исплатат парични средства во износ од 60.000,00 денари.

#### **Член 2**

Средствата, согласно Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на спорт и млади во 2011 година, ќе се исплатат од Буџетот на општина Македонска Каменица

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр. 07- 298/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг.с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1.Се прогласува Одлуката за усвојување на барање

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 303/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“бр. 4/2005), советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 04.02. 2011 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на барање**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето од група граѓани за изнаоѓање на локација за градски гробишта.

Барањето на граѓаните е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Се задолжува Градоначалникот на општина М.Каменица да формира мешовита комисија составена од вработените во општинската администрација и граѓаните на ЕЛС М.Каменица .

Комисијата од претходниот став треба да ги разгледа сите можности околу одредување на локација за градски гробишта и доколку постои локација која ги исполнува условите предвидени со Законот за гробишта и погребални услуги да ја предложи на градоначалникот за отпочнување на постапката .

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр. 07- 303/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за неусвојување на барање
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 305/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“бр. 4/2005), советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 04.02. 2011 година донесе:

### **О Д Л У К А** **За неусвојување на барање**

#### **Член 1**

Не се усвојува барањето поднесено од група советници , членови на Советот на ЕЛС М.Каменица за надомест на трошоци.

Барање на дел од членовите на Советот на ЕЛС М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр. 07 – 306/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на подрачјето на општина М.Каменица за 2011 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 273/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 14 и член 34 од Законот за јавни патишта (Сл.весник на РМ бр. 84/08, 52/09, 124/10) и член 21 од Статутот на општина Македонска Каменица (Сл.гласник на општината бр 4/05), Советот на општината на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе:

**ПРОГРАМА**  
**ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ**  
**ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2011 год.**

**I. ЛОКАЛНИ ПАТНИ ПРАВЦИ**

1. Изградба на локален пат во с. Тодоровци (Паламарска маала)
2. Изградба на локален пат до маало Ристовци во с. Саса
3. Изградба на локален пат до Капетанска маала во населено место с. Саса
4. Доизградба на локален пат во с. Саса за Требешка маала.
5. Пробивање на локален пат од Сарафска маала до маала Тураница во с. Саса
6. Изградба на локален пат за маало Чуковци во с. Дулица
7. Пробивање и тампонирање на локални патишта во с. Дулица до Црвенковска, Ќосевска, Доганска, Догриска и Катанска Маала
  8. Изградба на локален пат за с. Косевица преку Рашковска Маала
  9. Изградба на локален пат во с. Моштица до Лакевица и Далевци
  10. Пробивање и тампонирање на локални патишта во с. Цера во должина од 2 км.
  11. Изградба на локален пат за поврзување на селата Саса и Цера и изградба на крак кон маала Равен Дол.
  12. Отклон од Л-28 до селско туристички комплекс „Еленец“, во с. Цера;
  13. Одржување на постоечката локална патна мрежа во општината
  14. Проектирање, пробивање и тампонирање на дел од локален пат Л-6 од Штабска до Чобанска маала с. Костин дол.

Во текот на 2011 год. по потреба ќе се работи и на други локални патни правци и улици доколку приливот на средства е поголем од потребниот-планираниот обем.



## II. ПРИОРИТЕТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТНИ ПРАВЦИ

Приоритет за изградба ќе се даде на следните локални патни правци:

### 1.Изградба на локални патишта во с. Тодоровци (Паламарска маала)

За овој локален патен правец е изработена техничка документација со потребните одобренија и согласности. Локалниот пат е пробиен и во најголем дел тампониран , потребно е негово дотампонирање и асфалтирање . Потребните средства за реализација на овој локален пат се влезени во Програмата на Агенцијата за државни патишта (заем од Светска Банка).

### 2.Локален пат во с. Саса (за Капетанска маала) во должина од 1,8 км.

За овој патен правец постои комплетна техничка документација. Постоечката состојба на патот е следната: патот е пробиен по целата должина но со недоволна ширина. Се планира проширување на патот по целата негова должина како и изработка на тампонски слој и негово асфалтирање.

Потребните финансиски средства планираме да обезбедиме од Бирото за регионален развој каде се влезени во програмата и од Буџетот на општината.

### 3.Локален пат во с. Дулица (за Чуковска маала) во должина од 1,00 км.

За овој патен правец постои комплетна техничка документација. Постоечката состојба на патот е следната: патот е пробиен по целата должина но со недоволна ширина. Се планира проширување на патот по целата негова должина како и изработка на тампонски слој и негово асфалтирање.

Потребните финансиски средства планираме да обезбедиме од Бирото за регионален развој -Скопје каде се влезени во буџетот и од Буџетот на општината.

### 4. Изградба на локален пат за с. Косевица преку Рашковска маала

За изградба на овој патен правец изработен е основен проект со потребните согласности и одобренија. Моменталната состојба со локалниот пат е следна: Локалниот пат е пробиен и тампониран по целата должина. Потребно е негово проширување на одделни делови и асфалтирање. Потребните средства планираме да ги обезбедиме од Агенцијата за државни патишта (заем од Светска Банка).

### 5.Изградба на локален пат за с. Саса до Ристовска маала

За изградба на овој патен правец изработен е основен проект со потребните согласности и одобренија. Моменталната состојба со локалниот пат е следна: Локалниот пат е пробиен по целата должина. Потребно е негово проширување на одделни делови, тампонирање и асфалтирање. Потребните средства планираме да ги обезбедиме од Агенцијата за државни патишта од Бирото за регионален развој.

Во текот на 2011 година ќе се работи на на останатите локални патни правци опфатени во Програмата во зависност од приливот на средства како и на одржување на постоечката локална патна мрежа во општината.

### III. ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И ОБЈЕКТИТЕ НА ИСТИТЕ

Зависно од временските услови ( порои и наноси на локалните патишта ) локалните патишта ќе се одржуваат според потребите со чистење на наноси од материјал, чистење на канавки, поправки на однесени делови и крпење на ударни дупки на асфалтираните патишта.

Во зимски услови одржувањето на патиштата ќе биде зависно од потребите и приоритетите дадени во Годишните програми за заштита и спасување.

Средствата за одржување на локалните патишта ќе се обезбедуваат од буџетот на општина М. Каменица.

**Бр.07-274/1**  
**04.02.2011 г**  
**М.Каменица**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА М.КАМЕНИЦА**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инж. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програма за изградба на водоводна и канализациона мрежа на подрачјето на општина М.Каменица во 2011 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 275/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 46 од Законот за градежно земјиште (Сл. весник на РМ бр. 82/08), член 11 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води и член 21 од Статутот на општина М. Каменица (Сл. гласник на општината

бр. 4/05), Советот на општината М. Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 година донесе :

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА НА ПОДРАЧЈЕТО НА  
ОПШТИНА М.КАМЕНИЦА во 2011 год**

Општината М.Каменица во текот на 2011 година планира реализација на следните проекти:

1. Реконструкција на градска водоводна мрежа во М.Каменица
2. Доизградба на главен колектор за фекална и атмосферска канализација
3. Доизградба на водовод и канализација на улицата бр. „2,, во М.Каменица.
4. Доизградба на фекална канализација во населба „ Цинкара,, М. Каменица
5. Довршување на изградбата на секундарна водоводна мрежа за с. Дулица и за маалите Стипцарска, Ковачевска Ситновска, Буќерска, Командирска, Тачовска, Тепеѓовска и Крапевска во М. Каменица
6. Проектирање и изградба на водовод за дел од с. Моштица
7. Изградба на водовод за дел од населено место Тодоровци и Луковица
8. Проектирање и изградба на зафат, доводен цевовод и разводна мрежа за наводнување на зелените површини во М.Каменица
9. Доизградба и пуштање во употреба на филтер станица за преработка на вода за пиење за М.Каменица
10. Изработка на техничка документација за изградба на пречистителна станица за отпадни и урбани води за М.Каменица
11. Реконструкција на Главен довод за вода за с. Саса (Мршавелска М. и Среден рид)
12. Изградба на водоводна мрежа за дел од с. Косевица
13. Проектирање и изградба на захват ( преграден ѕид и дренажа) за зголемување на количините на вода од река Горештица.
14. Изградба на поединечни водоводни системи за снабдување на граѓани во делови од населените места во општината според потребите и барањата на граѓаните и месните самоуправи.

Со цел подобрување на водоснабдувањето и покривање на М.Каменица со канализациона мрежа како и третман на отпадните води планираме изработка на главни проекти за: , изградба на пречистителна станица за третман на отпадните канализациони води, изградба на водоводна мрежа за Валевицарска маала и за околните маала од населбата М.Каменица.

Во текот на годината ќе се работи и на одржување на постојната водоводна и канализациона мрежа во населбата М.Каменица и населените места.

**ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ**

1. Реконструкција на градска водоводна мрежа во М.Каменица

За Реконструкција на градската водоводна мрежа во М.Каменица од поодамна се планира во општината , во 2007 година беше изработен проект за таа цел , но по извршената ревизија се констатира потребата проектот да се преработи .

Општината обезбеди средства преку Министерството за транспорт и врски ( ЕИБ) и во 2011 год се планира да отпочне со реализација на овој проект кој е приоритетен за решавање.

## 2. Доизградба на колектор за фекална и атмосферска канализација

Со изградбата на колекторот за фекална и атмосферска канализација кој всушност претставува продолжеток на колекторот од десната страна на Р. Каменичка и предвидено негово изведување надвор од населбата М.Каменица каде треба да биде изградена пречистителна станица за пречистување на отпадните води од населбата пред нивното испуштање во реципиентот, отпочна во 1997 година.

За негово довршување од Министерството за транспорт и врски во 2005 година обезбедени се 400 м1 цевки Ф 630, . За оваа година е предвидено поставување на цевките.

Потребните средства за дореализација на овој проект ќе бидат обезбедени од Буџетот на општината и од сопствени средства на ЈП, Камена Река,,.

## 3. Доизградба на водовод и канализација на улицата бр. „2,, ( улица „ Питу Гули,, во М.Каменица

Реализацијата на овој проект е започната од поодамна и досега во најголем дел водоводната инсталација е завршена а во најголем дел во 2007 година е изградена и канализационата мрежа. За оваа година општината планира доизградба на канализационата мрежа и проширување на водоводната мрежа. Потребните финансиски средства за доизградба на водоводот и канализацијата на улицата , ќе бидат обезбедени од сопствени извори на општината .

## 4. Доизградба на секундарна водоводна мрежа за н.м. с. Дулица и за маалите Стипцарска, Ковачевска Ситновска, Буќерска, Командирска, Тачовска, Тепеѓовска и Крапевска

Општината во 2007 година ја заврши изградбата на главниот довод за вода за с. Дулица и за маалите Стипцарска, Ковачевска Ситновска, Буќерска, Командирска, Тачовска, Тепеѓовска и Крапевска. Во 2010 година општината поднесе барање за добивање на средства за реализација на наведените активности до Министерството за транспорт и врски, и оттаму беа одобрени средства за реализација на секундрната мрежа во с. Дулица. Реализацијата на објектот започна и досега се завршени околу 80 % од работите на мрежата во с. Дулица. Во меѓувреме средствата одобрени од Министерството за транспорт и врски на РМ беа намалени така да и градбата се оддолжи. Оваа година треба да се обезбедат потребните средства и да се пушти конечно системот да работи.

Додека системот за водоснабдување на маалите во М. Каменица (Стипцарска, Ковачевска Ситновска, Буќерска, Командирска, Тачовска, Тепеѓовска и Крапевска) скоро веќе е завршен со средства од буџетот на општината, останува да се направат разделните приклучни шахти и водата да се користи.

## 5. Проектирање и изградба на водовод за с. Моштица

Селото Моштица е село во општината М.Каменица чиј атар изобилува со извори на чиста вода. Заради маалскиот карактер на селото и овде населението се

водоснабдува со маалски зафати при што водата се зафаќа нестручно и во големи количини заради што делови од селото изобилува со вода а во одделни маали се јавува недостиг.

Општината оваа година заедно со Месните заедници од с. Моштица планира да врши проектирање и реконструкција на постојните зафати со зафаќање на дополнителни количини на вода заради прирастот на населението.

6. Проектирање и изградба на зафат, доведен цевовод и разводна мрежа за наводнување на зелените површини во М.Каменица

Општината М. Каменица во 2002 год изготви техничка документација за зафаќање на вода во непосредна близина на Р. Каменичка со доведен цевовод и разводна мрежа која исклучиво ќе се употребува за наводнување на зелените површини во М.Каменица. Бидејќи во меѓувреме се зголемија површините за наводнување( особено околу кејовите на Каменичка река) се планира да се дополни проектот и да се започне со реализацијата на овој проект со што ќе се обезбеди доволна количина на вода за наводнување во текот на целата година а исто така ќе се заштедат и значителни количини на вода од градскиот водовод кои досега се трошеа за оваа намена.

Општината покрај наведените активности за изградба на водоводни и фекални канализациони мрежи планира и активности за изработка на техничка документација за изградба на фекална канализациона и водоводна мрежа и за останатите делови од населбата М.Каменица и за селските населени места во општината.

Исто така е потребно редовно чистење и одржување на каналот за одведување на атмосферските води од населбата.

Општината во 2011 година ќе работи на реализација и на останатите објекти планирани во Програмата во зависност од обезбедување на финансиски средства за изградба на наведените објекти

Општината оваа година ќе работи и на одржување на постојната водоводна и канализациона мрежа во населбата М.Каменица и во останатите населени места.

**Бр.07-276/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА М.КАМЕНИЦА**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инж.с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина М.Каменица за 2011 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 277/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. весник на РМ бр. 24/08, 91/2009, 124/10), член 21 од Статутот на општина М.Каменица ( Сл. гласник на општина М. Каменица бр. 4/05), Советот на општина М. Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 год донесе

## **ПРОГРАМА**

### **За изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2011 год**

#### **1.ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ**

1.Изменување и дополнување на Генералниот урбанистички план на М. Каменица

#### **2. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ**

Според потребите и обезбедувањето на финансиски средства од буџетот на општината М. Каменица и заинтересирани правни и физички лица да се изврши изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план на Македонска Каменица за следните локалитети и урбани зони:

1.Локалитет меѓу улиците „ М. Тито,, „ Вера Јоциќ;, „ Каменичка,, и „ 14 ти јуни,, кај стара месна канцеларија,, ( со урбан опфат од 3,00 ха);

2.Локалитет десно од ул. „ Церска,, м. в.,, Ливадата,, со опфат од 10,00 ха;

3.Локалитет кај ул. „над Каменичка улица ,, со опфат од 6,00 ха;

4.Локалитет „ Спортско рекреативен центар,, во М. Каменица меѓу ул. „ Првомајска,, и кејот на „Каменичка река,, со опфат 3,00 ха ;

5.Локалитет дел од „ Централно градско подрачје меѓу ул. „М. Тито,, , М. М. Брицо,, „Руенска,, и објектите на ОУ,, Кирил и Методиј,, со површина од 3,00 ха

6.Локалитет помеѓу ул „ Каменичка,, , ул.,, Осоговска,, и ул. „ Гоце Делчев,, со урбан опфат од 5,00 ха;

7..Локалитет за мало стопанство и индустрија на Каменички рид за 5,00 ха

8.Локалитет за урбан блок 3 од ДУП за дел од централното градско подрачје помеѓу ул.,, Каменичка,, ул. , М. Тито,, и Дом на рударите со опфат од 1,0 ха

#### **3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА**

1. Урбанистички план за с. Луковица ;

#### **4. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА**

По барање и потреба ќе се донесува посебна програма

#### **5. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

По барање и потреба ќе се донесува посебна програма

**Бр.07-278/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М. Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд. инж. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт план на детален урбанистички план (измени и дополнување) за локалитет „Долна Река“ во М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 301/1**  
**04.02.2011 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. Весник на РМ бр. 52/05, 137/07, 91/09 и 124/10) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица ( Сл. гласник на општина М. Каменица бр. 4/05), Советот на општина М. Каменица на седницата одржана на ден 04.02.2011 год донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на Нацрт план на детален урбанистички план ( измени и дополнување) за локалитет „ Долна река,, во М. Каменица**

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт детален урбанистички план ( измени и дополнување) на ДУП на М. Каменица за локалитет „ Долна река,,

Член 2

Нацрт планот на Деталниот урбанистички план ( измени и дополнување) на ДУП на М. Каменица за локалитет „ Долна река,, е со урбан опфат од 3,96 ха во следните граници:

- исток : КП бр. 4231 и коритото на Каменичка река ;
- запад: дел од магистрален патен правец М-5 ( Делчево-Кочани);
- север: м.в. „ Грчки дол,, Кп бр. 4747 и КП бр. 4228 ;
- југ: природен дол КП бр. 4756/1.

#### Член 3

Нацрт планот ( измени и дополнување) на Деталниот урбанистички план на М. Каменица за локалитет „ Горна река,, е изработен од Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг „ ПЛАНЕРИС,, Куманово и е заведен под тех бр. 15/2011 од јануари 2011.

#### Член 4

По Нацрт планот ( измени и дополнување) на Деталниот урбанистички план на М. Каменица за локалитет „ Долна река,, да се спроведе јавна презентација и јавна анкета согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање .

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник,, на општина М. Каменица.

**Бр.07-302/1**  
**04.02.2011 г**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М. Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл. руд. инж с.р.**



1. Заклучок за прогласување на Програма	1
2. Програма за работа на Комисија за родова рамноправност за 2011 г.	1
3. Заклучок за прогласување на Програма	4
4. Програма за активностите на општина М.Каменица за поддршка на НВО секторот во 2011 година	4
5. Заклучок за прогласување на Програма	6
6. Програма за активностите на општина М.Каменица во областа на промоција и Комуникација со јавноста во 2011 година	7
7. Заклучок за прогласување на програма	11
8. Програма за активностите на Општина М.Каменица во областа на Локален економски развој 2011	12
9. Заклучок за прогласување на програма	14
10. Програма за активностите на општина М.каменица во областа на меѓународната Соработка во 2011 година	15
11. Заклучок за прогласување на програма	18
12. Програма за активностите на општина М.Каменица во областа на Спорт и млади за 2011 година	18
13. Заклучок за прогласување на Програма	20
14. Програма за активностите на општина М.Каменица во областа на социјалната Заштита во 2011 година	20
15. Заклучок за прогласување на Програма	22
16. Програма за активностите на општина М.Каменица во областа на културата за 2011	23
17. Заклучок за прогласување на Програма	24
18. Програма за активностите на ЕЛС М.Каменица во областа на образованието Во 2011 година	25
19. Заклучок за прогласување на изјава	27
20. Изјава дека ЕЛС М.каменица ги исполнува следните услови	27
21. Заклучок за прогласување на Одлука	28
22. Одлука за надомест на трошоци	28
23. Заклучок за прогласување на Одлука	29
24. Одлука за изменување на Одлукат за извршување на Буџетот на општина М.Каменица за 2011 година	29
30. Заклучок за прогласување на Програма	30
31.Програма за работа на Советот на општина М.каменица за 2011 г.	30
32.Заклучок за прогласување на Извештај	35
33.Извештај за реализација на Програмите за активностите на ЕЛС М.Каменица за 2010 година	35
36. Заклучок за Прогласување на Одлука	36
37. Одлука за исплата на парични средства	37
38. Заклучок за прогласување на Одлука	38
39.Одлука за усвојување на Финансов извештај	38
40.Заклучок за прогласување на Одлука	39
41.Одлука за усвојување на Финансов извештај	39
42.Заклучок за прогласување на Одлука	40
43.Одлука за усвојување на извештај	40
44.Заклучок за прогласување на Одлука	41
45.Одлука за усвојување на извештај	41
46.Заклучок за прогласување на Одлука	42
47.Одлука за усвојување на извештај и програма за активностите на ТППЕ М.Каменица	42
48.Заклучок за прогласување на Одлука	43
49.Одлука за набавка на клима уред	43
50.Заклучок за прогласување на Одлука	44
51.Одлука за исплата на парични	45
52.Заклучок за прогласување на Одлука	45

53.Одлука за усвојување на барање	46
54.Заклучок за прогласување на Одлука	47
55.Одлука за неусвојување на Барање	47
56.Заклучок за прогласување на Програма	48
57.Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните Патишта на подрачјето на општина М.Каменица за 2011 година	48
58.Заклучок за прогласување на Програма	50
59.Програма за изградба на водоводна и канализациона мрежа на подрачјето на Општина М.Каменица за 2011	51
60.Заклучок за прогласување на Програма	53
61.Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина М.Каменица за 2011 година	54
62.Заклучок за прогласување на Одлука	55
63.Одлука за утврдување на Нацрт детален урбанистички план (измени и Дополнување) за локалитет „Долна Река“ во М.Каменица	55
64.Содржина	57